

"По завршувањето на мандатот политичарите заминуваат, а Македонија останува. Ние сме должни да ѝ се оддолжиме на Македонија, тука сме се родиле, израснале, тука било нашето детство.

Иднината ни е поврзана со Македонија и неа треба да ја сакаме. Политичарите треба да ги судиме според нивните дела. Не можеме на Македонија да ѝ вратиме со лошо заради тоа што политичарите лошо владееле", вели Гоце Анѓелкоски.

Пишува: **Жаклина МИТЕВСКА**



"НА МАКЕДОНСКИТЕ СРЕДБИ ГИ ПОКАНУВАМЕ ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА АВСТРИСКАТА ВЛАСТ. НА ЕДНА ОД НИВ ГОСТИН НИ БЕШЕ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ФИШЕР", ГОЦЕ АНЃЕЛКОСКИ, КООРДИНАТОР НА СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА АВСТРИЈА

Гоце Анѓелкоски е роден во Македонски Брод во 1970 година. Потекнува од македонско патриотско семејство. Неговиот прадедо Арсо Јовев Локвички, од село Локвица, се борел против Османлиите за ослободување на Македонија. Локвички учествувал во Илинденското востание и успеал да го преживее. По поделбата на Македонија во 1913 година предавниците ѝ го предале на српската жандармерија, која прво го затворила, а потоа го однела во Скопје, каде на Камениот мост завршил неговиот живот.

По завршувањето на угостителското училиште во Охрид, животниот пат го однел господинот Анѓелкоски прво во Хрватска, односно во Пула, каде работел во угостителството. Во 1989 година се пријавил на конкурсот кој го објавила австриската Влада, која барала сезонски работници за зимската сезона.

"По пријавувањето на огласот веднаш ме повикаа и за сезоната 1990 година веќе бев во Австрија. Сите услови една-

пред ми беа обезбедени, виза, храна и сместување. Работев како келнер во еден хотел во познато скијачко место на Алпите. На почетокот ми беше тешко зашто не го знаев германскиот јазик, но со англискиот, италијанскиот, францускиот се снајдов. Сепак, брзо го научив и германскиот, зашто комуникацијата претежно ми беше со Австријци. Се дружев со нив, за побрзо да го совладам германскиот јазик. По завршувањето на сезоната заминав за Виена. Ми се допадна градот од културен аспект. Таму има објекти стари и повеќе од 300 години. Решив тука да побарам работа и лесно најдов. Прво работев во угостителството, а подоцна дошколоувајќи се на колеџ за службеници, почнав да работам во една германска банка. Во неа работев 5-6 години, а потоа преминав во една осигурителна компанија каде сум и денес. Но, го одржувам и угостителството", ја раскажува г. Анѓелкоски својата животна приказна, која личи на повеќето приказни на Македонците по светот.

ДЕМОНСТРАЦИИ ЗА ОДБРАНА НА ИМЕТО

Во Виена, според проценките на Анѓелкоски, бидејќи нема точни бројки, живеат околу 1.000 македонски фамилии. Постојат Македонска фудбалска лига, и два фудбалски клубови "Македонија" и "Илинден", кои се натпреваруваат во Австриската лига. Функционира и културната заедница "Свети Наум Охридски". "За време на празниците оваа заед-



ОД ДЕМОНСТРАЦИИТЕ ЗА

МАСОВНАТА О ЗАЧУВУВА

ница, како и фудбалските клубови, организираат прослави. Божиќ и Велигден се најголемите празници кои ги празнуваме. Немаме своја црква, но размислуваме во насока на отворање на наша македонска црква. Главна тема на разговор на нашите празнувања е Македонија и случувањата во неа. Јас сум еден од оние кои почесто доаѓаат во татковината, и тоа 2-3 пати годишно. Секојдневниот имам контакти со нашите во Македонија", вели Анѓелкоски.

Објаснува и дека Македонците во Австрија се добро интегрирани.

"Важиме за добри почитувачи на законите. Не сум слушнал за тоа некој Македонец да го прекршил законот. Австрија им дава можност на странците да гласаат и да учествуваат во креирањето на политиката. На македонските средби ги покануваме претставниците на австриската власт. На една од нив гостини беше претседателот Фишер. Имаме соработка со политичарите, кои се пријателски расположени кон Македонија.

КИ, НАШИНЕЦ ВО АВСТРИЈА

Но, за да успееме во своите намери ќе треба да покажеме поголема масовна обединетост, особено во поглед на грчкото лоби, кое преку нивниот владика овде е многу развиено".

Анѓелкоски раскажува и за демонстрацијата која во насока на одбрана на македонското уставно име била одржана на 29 март, односно неколку дена пред Самитот во Букурешт.

"Неколку стотини Македонци кои живеат и работат во Република Австрија, со бројни транспаренти и знамиња со македонското шеснаесетрачно златножолто сонце, организираа мирни протести во Виена за одбрана на името Македонија и за осуда на грчкиот геноцид врз македонскиот народ. Маршот тргна од пред Амбасадата на Република Македонија во Виена, продолжи до Амбасадата на Грција и заврши на плоштадот, во цен-

името Македонија; Ние нема да дозволиме да нè прекрстат; Македонија останува; Ние сме горди на твоето име Македонијо; Едно име имаме Македонија; Македонија библиска земја. Исто така, се носеше и голем постер на Александар Македонски. По виенската демонстрација се одржа демонстрација и во Шведска, а бевме на демонстрацијата во Женева, која се одржа на 20 април. Оддалеченоста од 1.200 километри во еден правец не ни беа пречка да одиме во Женева. Отидовме само тројца. Нè пречекаа со голем аплауз во клубските простории во Ешален, најактивниот клуб во Женева, кој ги собира нашинците. Отецот Царкњаз од Егејскиот дел на Македонија го благослави протестот. Имаше и други Македонци од Егејскиот дел на Македонија но, за жал, немаше официјални претставници на Македонската православна црква. И оваа демонстрација беше успешна. Апелирам до Македонците, кога ќе се случуваат вакви демонстрации, кои нè засегаат нас Македонците и се за Македонија, да присуствуваме на нив што помасовно", истакнува Анѓелкоски.

ПОДДРШКА ЗА ПАРТИИТЕ СО НАЦИОНАЛЕН ПРЕДЗНАК

Тој и неговата сопруга, која потекнува од Битола, годинашново доаѓање во Македонија го искористија за да гласаат на вонредните парламентарни избори.

"Политичарите треба да создадат позитивна атмосфера за иселениците да инвестираат во татковината. Таква атмосфера може да се создаде преку прилагодувањето на законите кон европските закони и преку владеење на правото. Во странство, каде има закон има држава, а каде има држава граѓаните уживаат во демократијата. Не треба кој знае што да се направи за да почнат нашинците да се враќаат и да инвестираат во Македонија. Но, ќе треба миграцијата Македонија-странство да биде обратна, на пример, како што е случај со Израел. Израелците масовно ги напуштаат другите земји и се населуваат во Израел, така што таа стана силна земја и тоа е за почит", потенцира нашиот соговорник.

Градот од каде потекнува Анѓелкоски, Македонски Брод, важи за еден од посиромашните градови во државава. Таму веќе нема економија.

"Тоа, пред сè, се должи на миграцијата село-град. Од 54 села во овој дел на околината на градот во 90 отсто од нив се останати само стари луѓе. Тие егзистираат од земјоделството и од помошта која ја добиваат од нивните деца кои се во странство или се преселени во поголемите градови во државава. Секоја година одржуваме 'Поречки средби' и на нив може да се види бројката на иселени луѓе од тој крај. Годинашните 'Поречки средби', кои се одржаа во село Близанско, едно од најубавите села во Поречието, беа масовно посетени. Близанско се наоѓа на едно полуострво на езерото Козјак и таа негова местоположба дава услови во иднина да стане значаен туристички центар", објаснува Анѓелкоски.

Дали на "Поречките средби" се разговара за тоа како да му се помогне на



ОДБРАНА НА ИМЕТО ВО ВИЕНА

БЕДИНЕТОСТ Е ЕДИНСТВЕНИОТ ПАТ ЗА ЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА КАУЗА

тарот на градот пред австрискиот Парламент, каде учесниците на мирниот протест запалија свеќи во знак на помен за жртвите на грчкиот геноцид врз македонскиот народ. Пред учесниците на мирниот протест организаторите прочитаа Декларација за одбрана на името Македонија и Меморандум за грчкиот геноцид врз македонскиот народ на македонски и на германски јазик, а потоа им ги предадоа на македонскиот амбасадор во Виена и на Парламентот, Владата и на претседателот на Република Австрија. Забележително беше присуството на австриската полиција пред грчката Амбасада од која никој не излезе да ги прими Декларацијата и Меморандумот. Иако скриени во просториите на амбасадата Грците сепак имаа што да видат и да слушнат, Македонија - Македонија, грмеше од грлата на стотици Македонци. Имаше транспаренти напишани на македонски, германски и на англиски јазик со содржини: Македонија на Македонците; Во НАТО и во ЕУ со

"Политиката во Македонија ја следам отсекогаш, но поактивно по нејзиното осамостојување. Редовно ги поддржувам оние партии кои имаат национален предзнак, кои се борат за Македонија и чии програми се создаваат врз таа основа, Македонија пред сè", посочува Анѓелкоски.

За тоа што Македонија не се грижи доволно за македонските иселеници, Анѓелкоски коментира:

"По завршувањето на мандатот политичарите заминуваат, а Македонија останува. Ние сме должни да ѝ се оддолжиме на Македонија, тука сме се родиле, израснале, тука било нашето детство. Иднината ни е поврзана со Македонија и неа треба да ја сакаме. Политичарите треба да ги проценуваме според нивните дела. Не можеме на Македонија да ѝ вратиме со лошо затоа што политичарите лошо владееле".

Државава нема доволно инвестиции од нашите луѓе во светот. Што треба да направи за да ги привлече?

Поречието да се развие?

"Во Општина Македонски Брод, село Локвица, почна да се гради еколошки универзитет, покај езерото масовно се градат и викандички, ресторани. Но, она што, пред сè, треба да се направи за економски да се развие оваа област е поврзувањето на Поречието со Скопје. Се очекува и нов инвеститор за фабриката за оружје во Самоков, бидејќи по нејзиното купување од страна на грчкиот газда, во неа работат минимален број работници, кои ја одржуваат толку само за да не пропадне. А претходно во фабриката работела 500 работници и таа беше столб на економијата на Македонски Брод", коментира овој Македонец.

На крајот од разговорот Анѓелкоски потенцира дека и во иднина ќе продолжи да работи на зачувувањето на македонската кауза, а како награда за неговиот патриотизам кон Македонија, шеговито вели дека Господ му подарил син, кој се родил на 2 август, на денот на Илинден.